



Република Македонија
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

НЕ ДЕЛУВАЈТЕ ВО СИВАТА ЗОНА!

Бидете наш партнер во спречување
мито, корупција и сузбивање на
даночната евазија.

Регистрирајте се како даночен обврзник

- ✓ **С**екое лице што самостојно или здружено со друго/други лица сака да остварува некоја дејност, треба да се регистрира во соодветен основен регистар, кој со закон е предвиден за регистрирање на таа дејност.
- ✓ **Д**околку за остварување на дејноста е потребно претходно добивање на лиценца, дозвола, концесија, одобрение или друг посебен документ, начинот и местото на нејзиното добивање се уредува со посебен закон за дејноста.
- ✓ **К**ако даночен обврзник секое лице се регистрира во Регистрот на даночни обврзници на Управата за јавни приходи.
- ✓ **У**правата за јавни приходи доделува Единствен даночен број за секој даночен обврзник за негова идентификација во даночната постапка.
- ✓ **С**ите податоци кои се задолжителни за почеток на работењето, субјектите на упис ги обезбедуваат на едно место, во Централниот регистар.
- ✓ **З**аради доделување на ЕДБ, субјектот на уписот може да избере банка во која ќе ја отвори првата сметка врз основа на писменото барање на овластеното лице за поднесување на пријавата за упис.

ПРИЈАВЕТЕ **198** НЕПРАВИЛНОСТИ




- Неиздавање на фискална сметка
- Вршење на нерегистрирана дејност
- Затајување на данок
- Непрофесионално однесување на даночен службеник
- Мито и корупција
- Недоставена пресметка од исплатувачот на приход

Телефонската линија е бесплатна и
мобилна **24 часа / 7 дена.**

Анонимноста и дискрецијата на
јавувачот се обезбедени во целост.

Ви благодариме на соработката!



Твој данок, твоја иднина!



Знаете ли дека вашиот комшија станот го издава под кирија, а тоа не го пријавува?

Дали знаете што е СИВА ЕКОНОМИЈА?

“Сива економија” е вршење на економски активности кои се легални, но не се регистрирани и не се пријавени за даночни цели од страна на поединци, неформални групи или организации.

Градежништво:
сидари, армирачи, фасадери,
лимари, молери...

Услуги:
сервисери, електричари,
водоинсталатери, монтери,
преведувачки, професорски,
хардверски и софтверски услуги...

Издавање под закуп:
станови, куќи, дуќани...

Таксисти, тезги, музичари,
фотографи...

Дали сте свесни доколку не ги пријавувате сте нивни соучесник?



Дали сте посигурни во легално такси?



Сивата економија е најприсутна во индустриските и услужните сектори каде трансакциите со готови пари се вообичаен дел од работењето.

Проверете дали вашиот молер, сервисер, сидарофасадер, паркетар... е регистриран и плаќа данок, обезбедете писмен договор, поставувајте повеќе прашање и обезбедете повеќе информации



Таа е секаде околу Вас!

Одберете партнер од легалната, а не од сивата економија.

